

"БАЛОТ НА МАСКИТЕ" ПОКАЖУВА КОЈ СЕ Е ПРОТИВ МПЦ

По излегувањето од затворот "Идризово" расчинетиот владика Јован Вранишковски го подотвори тефтерот за спонзорствата и донациите кои пристигнуваат од странските држави за негово битисување и егзистирање меѓу "народот кој живее во Македонија" (се истакнува во неговиот пропаганден материјал, кој деновиве беше адресиран и до нашата Редакција), кој меѓу другото не потсетува и не предупредува дека треба многу посоодветно да се позанимаваме со случајот. Според него, за ова знаел и македонскиот државен врв, кој молчел за тенденциозните странски парични трансакции. Зошто? Во овој момент тоа е главното неодаговорено прашање, кое произлезе од најновата епизода на црта-



ПРЕД КАМЕРИ И ФОТОГРАФИ ЛЕСНО Е ДА СЕ ПРИКАЖЕ КООРДИНИРАНОСТ ВО ЗАЧУВУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРЖАВНИ И ЦРКОВНИ ИНТЕРЕСИ

ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПОЗИЦИИТЕ

Во контекст на ова секогаш функционира една добро разработена шема, која ги брани позициите на наводно репресираните пример, кој поради специфичноста и медиумската поткрепа од маченик стана херој од "Идризово". Првиот одбранбен бегеј е претседателката на Хелсиншкиот комитет, д-р Мирјана Најчевска, која за некои македонски медиуми изјави дека нема ништо страшно во начинот на кој се фи-

"ХЕРОЈОТ ОД ИДРИЗОВО" "ДРЖАВАТА НА ДВОБОЈ"

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

ната серија "жолтко и лутко". Имено, кој е газда во македонската кука? "Среброљубецот", кој не нарекува народ, или македонскиот народ и православните верници!?

Отколку овој проблем македонскиот политички врв продолжува да се однесува со иста интонација - индолентно и наводно мудро молчи, иако има несекојдневен атак врз државата, чии интереси се загрозувани не од "еди кој си", туку од внатрешен непријател, кој директно е поддржан од странски држави. Освен ако за ова прашање одделни влијателни политичари сметаат дека северниот сосед не претставува странство, туку за нив сè уште важи правилото "сви Срби живеат у једној држави" - "сите Срби во една држава". Со ова не сакаме да ги навредиме националните чувства на Србите во Македонија, туку да го потенцираме фактот - колку е силна оваа добро позната националистичка политика, чии корени се далеку во минатото.

Инаку, нашиот проблем со "маченикот на Ал акса" се усложнува, бидејќи државните органи не сакаат да интервенираат во случајот, кој сè повеќе добива белези на еден дисперзиран, субверзивен непријателски елемент (агент кој се обидува да создаде своја мрежа во Македонија).

Доколку се направи мозаикот и се соберат сите информации, тогаш постои можност тој да се протера од земјава, мерка која досега е изречена за некои бизарни криминалци или економски мигранти. Ваквиот начин на

однесување на државните органи сè повеќе ја подгрева констатацијата дека постои синхронизирана акција и поддршка во земјава, која се поклопува со сценариото на странските политичари од север или од југ. Ваквата спрега на политичко-религиозните сили во државава континуирано го поткопуваат и го раслојуваат ткивото на Македонската православна црква, но истовремено работат и на разградувањето на земјава, која треба да се брани со сите расположливи правни средства.

нансира т.н. православна охридска архиепископија.

"Нашиот Комитет добива пари од странска земја. Македонија ја финансира Македонската православна црква во Австралија. Дали тоа значи дека Владата се меша во работата на тие земји", истакна Најчевска.

Нејзината изјава беше добар шлаг за тортата која ја правеше министерот за вера на Република Србија, Милан Радуловиќ.

"Тоа е прашање кое не спаѓа во надлежност на македонската јавност. Всушност, поставете им го прашањето

Нашиот проблем со "маченикот на Ал акса" се усложнува, бидејќи државните органи не сакаат да интервенираат во случајот, кој сè повеќе добива белези на еден дисперзиран, субверзивен непријателски елемент (агент кој се обидува да создаде своја мрежа во Македонија).

Спрегата меѓу политичко-религиозните сили во државава континуирано го поткопуваат и го раслојуваат ткивото на Македонската православна црква, но истовремено работат и на разградувањето на земјава која треба да се брани со сите расположливи правни средства.

Доколку се соберат сите информации, тогаш постои можност тој да се протера од земјава, мерка која досега е изречена за некои бизарни криминалци или економски мигранти.

на гледачите, слушателите и на луѓето кои сметаат дека ова е мешање во внатрешните работи - дали смее да ѝ се постави прашање на Католичката црква во Македонија за тоа дали соработува со Ватикан, и дали од Ватикан добива духовна и материјална помош? Не. Сметете ли да ги прашате адвентистите дали соработуваат со Америка? Сметете ли да ја прашате Исламската верска заедница дали соработува со Исламската заедница на Косово? Не сметете", изјави министерот Радуловиќ за некои македонски медиуми, кој се повикува на верскиот плурализам и односот кон ова прашање.

славна црква. Ако така се гледа на работите, тогаш сè се сведува на државни и на национални интереси, кои не смеат да бидат поткопани од "македонски субверзивни елементи".

Значи, во тој контекст треба да се разгледуваат забелешките на американскиот Стејт департмент, кој во својот најнов Извештај за почитувањето на човековите права во нашата земја, даде заклучок дека "т.н. охридска архиепископија на Јован Вранишковски е факт за САД и тие го прифаќаат нејзиното постоење во Македонија".

Имено, нерегистрирањето на црквата на Вранишковски за Стејт департментот е до-

лува само една религиозна заедница да биде регистрирана за една конфесија, а Македонската православна црква е регистрирана како религиозна заедница од независноста на Македонија", се вели во Извештајот.

ПЛАТЕНА АГЕНТУРА

Финансирањето на Јовановата црква во Македонија од страна на српската Влада, за владиката Тимотеј значи дека СПЦ не се грижи за создавање нормални односи со МПЦ, туку дека исклучително преку т.н. охридска архиепископија сака да ја руши Македонската православна црква и да им наштети на македонскиот народ и држава.

Митрополитот Дебарско-кичевски Тимотеј ги отфрли обвинувањата дека Синодот на МПЦ од многу порано ги поседувал документите за финансирањето на Јовановата црква, но се тактизирало со нивното обелоденување, бидејќи се чекало Вранишковски да излезе од затвор.

"Тоа најверојатно е негова возбуда, бидејќи падна маската дека е единствен православен епископ на просторот на Македонија, кој делува како законит и признат. Сега се покажува дека не делува како епископ и пастир, туку како продадена душа, односно слуга на туѓи интереси, на хегемонистичките српски интереси", изјави портпаролот на МПЦ.

Владиката Тимотеј го критикуваше и американскиот Стејт департмент, кој истакна дека во Македонија се ограничувале човековите слободи и права, а Хелсиншкиот комитет го нарече платена агентура.

"Стејт департментот може да каже што сака. Ова е македонска држава и на овој простор делува македонската Црква, а таа има право како да делува, а не како што ќе рече секој демонстрант што ќе дојде. Хелсиншкиот комитет несомнено е платен, како што и Јован е платен од други центри, тоа сè се агентири на други структури", потенцира митрополитот Тимотеј.

Во врска со прашањето за препораките до МПЦ, да формира свои цркви во сосед-

ните земји, наместо да се расправа со Јован, портпаролот на МПЦ, владиката Тимотеј потенцира дека Грција, која се декларира за колевка на демократијата, "како држава не дозволува градење на црква од страна на тамошните Македонци, а тоа што во неколку села во Војводина, населени со Македонци, веќе е укината наставата на македонски јазик, ги оневозможува иницијативите за градење на наши цркви во Србија".

Митрополитот Тимотеј посочи дека доколку би се нормализирале односите меѓу МПЦ и СПЦ, би се создале услови за организирање црковен живот за Србите во Македонија и за Македонците во Србија, кој меѓу другото би се базирал врз рамноправни основи.

Меѓутоа, рамноправноста во решавањето на спорот меѓу МПЦ и СПЦ не е можен. Секоја од државите има различен аршин или гледиште во однос на проблемот, освен што српската држава е далеку поконкретна во поддршката на Црквата, а преку неа ги штити своите национални интереси, односно ги лекува српските и црковните интереси (статусот со Косово и борбата за независност на Црна Гора). Поради ова, не смее да се усложнуваат односите со Македонската православна црква, а сходно на тоа и со РМ, која историски е врзана со нашата Црква. Од тој аспект мора да се бара излез од сегашнава криза, која повеќе не е само црковен проблем, туку добива државен и политички контекст. Во прилог на ова се и изјавите на српскиот министер Радуловиќ, кој всушност е "маче" во однос на ставовите на радикалите на Шешел. Тие сè повеќе го зголемуваат својот рејтинг и тоа се можните идни сили, кои ќе ги водат интересите на Србија, но и директно се на линија со патријаршискиот двор во Белград. Засега сè се сведува само на кампањски притисок врз македонската јавност и МПЦ, која нема веродостојна поткрепа од државните врв, бидејќи нивните погледи се свртени кон претстојните парламентарни избори во Македонија.

ЈА ПРЕДИЗВИКА



МИТРОПОЛИТОТ ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКИ ТИМОТЕЈ, ПОРТПАРОЛ НА СИНОДОТ НА МПЦ

Но, тој заборава да објасни зошто на Македонците во Србија не им дозволува да изградат своја црква, која ќе биде под закрила на МПЦ. Пред неколку години овој предлог го покрена Заедницата на Македонците во Србија и Црна Гора. Нели со овој потег на Владата на Република Србија се кршат човековите права за слобода при изборот на вероисповедта, или можеби со тоа се чуваат интересите на српската држава и на Српската право-

каз за ограничувањето на верските права, иако македонските закони гарантираат слобода на вероисповед. Според официјалните политички кругови, САД се запознати со случајот за финансирањето на Вранишковски. Извештајот на Департментот ја коментира и судската одлука со која се забранува регистрација на религиозна заедница од иста верска конфесија.

"Одлуката за тоа се базирале врз Законот кој дозво-